



Свети
Еразмо
Охридски
се родил во
Антиохија

Сируска. Живеел во III век, во време на царевите Диоклецијан и Максимијан (284-385). Водел подвижнички живот на Ливанската гора. Достигнал совршенство во духовниот живот и Бог го обдарил со дар за чудотворства. Пред смртта се свртел кон исток, се поклонил три пати и со кренати раце го молел Бога да им ги прости гревовите и да им дарува вечен живот на сите оние "кои со вера ќе го повикуваат Неговото име". Штом ја завршил молитвата, се слушнал глас од небото кој му велел: "Нека биде така како што молеше, целебнику мој Еразмо".

Во многувековното наследство на градовите во Македонија, особено на Охрид, пештерните цркви и монашки живеалишта заземаат исклучително значајно место.

Повеќето од нив се вградени во природно оформените карпи или, пак, дооформени со човечка рака. Со својата разновидност, не само во однос на градбата и местоположба, туку и по начинот на живописувањето тие ги привлекуваат домашните и странските туристи. Тие се живи сведоци за развојот на светото православие во нашата библиска земја.

Во близина на Охрид (на патот Охрид-Струга), непосредно до северното крајбрежје на Охридското Езеро, се наоѓа пештерната црква, посветена на Свети Еразмо Охридски. Во неа живеел, се



ПРЕПОДОБЕН СВЕШТЕНОМАЧЕНИК
ЕРАЗМО ОХРИДСКИ

"ГОСПОДИ, ПРИМ

подвизувал и делувал за Господ Исус Христос овој храбар македонски маченик. Црквата има необична положба. Сместена е во внатрешноста на издигнатиот Габарски рид. На овој рид се откриени културни слоеви и од претхристијанскиот период, како што е тврдината со ѕидини од времето на македонските кралеви.

Живописот во пештерната црквичка е зачуван во три сликарски фази. Во најстарата фаза е идентификуван ликот на Свети Еразмо, кој потекнува од XIII век.

Голем дел од живописот во внатрешноста потекнува од XVII век.

Освен портретот на патронот на црквата, во оваа црква најсилен впечаток остава Пре-

света Богородица, насликана со раширени раце, а на градите во медалјон е претставен малиот Исус Христос. Претставена е и Службата на светите архијереји, но само делумно е зачуван насликаниот Свети Јован Златоуст.

сликана фреска со претстава на Свети Еразмо, која потекнува од XVI век. Тој е насликан како старец со седа долга коса, со патец во средина. Облечен е во црвен фелон и бел омофор. Во левата рака држи затворено Евангелие, а

"Odete po siot svet i propovedajte go Evangelieto na sekoe sozdanie. Koj }e poveruva i se krsti, }e bide spasen; a koj ne poveruva, }e bide osuden"!

Во фреско техника се насликани и ликовите на Свети Архангел Михаил, на Светите рамноапостолни цар Константин и царица Елена и многу други светители.

На северниот ѕид на оваа мала пештерна црква е на-

со десната благословува.

И денес, по 17 векови, зрачи голема чудотворна сила на верниот Божји угодник.

Свети Еразмо Охридски спаѓа во македонските светители (МПЦ, Американско-канадската епархија, 25-ти јубилеен црковно-народен собир, 1999 година, Краун-Поинт, САД).

Се родил во Антиохија Си-

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА



СВЕТИ ЕРАЗМО XIII ВЕК

риска. Живеел во III век, во времето на царевите Диоклецијан и Максимијан (284-385).

дар за чудотворства. Имал чин на архијереј и со Божествена ревност, како вистин-

"Go vide venecot na slavata kako se spu{ta na nego, i gi vide horovite angelski, prorocite, apostolite i ma-enicite, koi prio{aa da ja primat negovata sveta du{a".

Водел подвижнички живот на Ливанската гора. Достигнал совршенство во духовниот живот и Бог го обдарил со

ски апостол, го проповедал Светото Евангелие низ светот, исполнувајќи ја Божјата заповед за крштевање на лу-


ѓето од цел свет: "Одете по сиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создавање. Кој ќе поверува и се крсти, ќе биде спасен; а кој не поверува, ќе биде осуден".

Дошол и во Македонија, во градот Охрид (Лихнида). Тој ја засакал македонската земја, ја засакал таа света библиска земја во која христијанството особено земало замав и го проповедал Светото Евангелие во неа. Со молитви кон Бога го воскреснал синот на некој човек по име Анастас и го крстил. Тогаш покрстил и многу други незнајбошци и ги разорил идолските жртвеници во Охрид. Заради тоа бил обвинет кај царот Максимијан, кој во тоа време престојувал во Илирија. Царот испратил кај Еразмо свои луѓе. Царските слуги го довеле Еразмо пред царот, кој наредил да го тепаат затоа што не им се поклонил на боговите. "А на кои богови да се поклонам?", прашал маченикот. "Јас се поклонувам и Му служам на мојот Господ Исус Христос; а ти кажи ми, на кој Бог уште да се покло-

својата тиранија наредувајќи да бидат посечени сите 20.000 покрстени, а Свети Еразмо да го облечат во вжештено бакарно одело. Но, со помош на Божјата благодет вжештеното одело се разладило и не го изгорело телото на маченикот Еразмо. Потоа го фрлиле во зандана и го подложиле на мачење. Но, Свети Архангел Михаил му се јавил во затворот и го извел Еразмо оттаму. Потоа верниот Божји слуга Еразмо заминал за Кампанија (благословена покраина во Средна Италија), го проповедал Светото Евангелие и многумина поверувале во вистинскиот Бог.

Овој рамноапостолен подвижник се вратил во градот Хермелија, се повлекол во пештера и во неа се изложувал на најтешки подвизи сè до смртта. Пред смртта се свртел кон исток, се поклонил три пати и со кренати раце го молел Бог да им ги прости гревовите и да им дарува вечен живот на сите оние "кои со вера ќе го повикуваат Неговото име". Штом ја завршил молитвата, се слушнал глас од небото кој му велел: "Нека биде така како што молеше, целбенику мој Еразмо". Радосно повторно погледнал кон небото и "го виде венецот на славата како се спушта на него, и ги виде хоровите ангелски, пророците, апостоли и мачениците, кои приоѓаа да ја примат неговата света душа". Најпосле извикал: "Господи, прими го

И ГО ДУХОТ МОЈ!"



МАНАСТИРСКИОТ КОМПЛЕКС "СВЕТИ ЕРАЗМО ОХРИДСКИ" СО ПЕШТЕРНАТА ЦРКВА НА СВЕТИТЕЛОТ

нам?", смело му рекол на царот. Царот им се израдувал на овие зборови. Го одвел маченикот во храмот на Зевс, му го покажал бакарниот кип

"Јас се поклонувам и Му служам на мојот Господ Исус Христос; а ти кажи ми, на кој Бог уште да се поклонам?"

(статуа) на Зевс, и му наредил да внесе жртва и да му се поклони. Маченикот погледнал во идолот со мрачен поглед и во тој момент кипот паднал, се искршил на парчиња. Направил и други чуда, поради кои народот поверувал во Бога. Царот засрамен се вратил во својот дворец. Тогаш Еразмо продолжил да ја проповеда Христовата вера, многумина поверувале во Бога и тој покрстил 20.000 луѓе. Максимијан ја покажал

духот мој!" Починал околу 303 година. Македонскиот преподобен свештеномаченик Свети Еразмо Охридски застанал во првите редови на Христољубивата војска за да се моли за македонскиот народ и за луѓето од цел свет. Му се оддава почит на 15 јуни.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд